



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Министерство за труд и социјална политика

ПРАВИЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА НА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

Број 04- 4013/1
22.05.2014 година
Скопје

Врз основа на член 55 став 1 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000; 44/2002; 82/2008; 167/2010 и 51/2011), а во врска со член 3 став 2 од Законот за инспекција на трудот („Службен весник на РМ., бр. 35/1997, 29/2002, 29/2011 и 164/2013) и член 13 од Законот за инспекциски надзор („Службен весник на Република Македонија“ број 50/2010; 162/2010;157/2011; 147/2013 и 41/2014), Заменик Министерот за труд и социјална политика, донесе

ПРАВИЛНИК
за изменување и дополнување на
Правилникот за внатрешна организација на
Министерството за труд и социјална политика

Член 1

Во Правилникот за Внатрешна организација на Министерството за труд и социјална политика број 04-8093/1 од 12.12.2012, во член 1 став (2) се менува и гласи:

„Со овој правилник се утврдува и внатрешната организација на Управата за прашања на борците и воените инвалиди како орган во состав на Министерството за труд и социјална политика (во натамошен текст: орган во состав).

По ставот (2) се додава став (3) кој гласи:

„ Министерството за труд и социјална политика во својот состав има орган со својство на правно лице, Државен инспекторат за труд. Со Државниот инспекторат за труд раководи директор. Актот за внатрешна организација на Државниот инспекторат за труд, на предлог на директорот го донесува министерот за труд и социјална политика.“

Член 2

Во член 4 став 2, во алинеа 2 по зборовите " -Државниот инспекторат за труд " се додава запирка и зборовите: " со својство на правно лице "

Во член 4 ставот 4 се брише.

Член 3

Во член 5 став 2, алинеа 1 се брише, а во алинеа 2 бројот "13 "се заменува со бројот "1".

Член 4

Во член 6, точката 17 „Државен инспекторат за труд“ и потточките 17.1, 17.2, 17.3 и 17.4 се бришат.

Член 5

Во дел „IV Надлежноста на организационите облици“, во член 14, во став 1, алинеа 11 се брише.

Во член 14, во став 1, по алинеа 11 се додаваат 7 алинеи кои гласат:

- “анализирање на состојбите во областа за безбедност и здравје при работа
- подготовка на закони и други подзаконски акти од областа;
- учествува во меѓуресорски и меѓуминистерски работни групи за прашања од областа.
- проучување и анализа на влијанието и последиците од системските решенија утврдени со закон и други подзаконски акти од областа;
- се подготвуваат извештаи и информации, мислења и одговори на пратенички прашања од областа;
- се подготвуваат извештаи и информации, мислења за Владата и Собранието на РМ
- следење и примената на препораките од МОТ и ЕУ“

Член 6

Во дел IV, член 23 се брише.

Член 7

Во член 25 став 1 алинеа 3 се брише.

Член 8

Од графичкиот приказ на организационата поставеност на министерството за труд и социјална политика (органограм), кој е составен дел на истиот правилник, се брише Државниот инспекторат за труд.

Член 9

Овој правилник влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува и ќе се објави на огласната табла, како и на интернет страницата на Министерството за труд и социјална политика, по добиената согласност од Агенцијата за администрација.

Број 04- /1

ЗАМЕНИК МИНИСТЕР,

22. 05. 2014 година

Ибрахим Ибрахими

С к о п ј е